

ЗНМ: Вишото Обвинителство го штити и одби кривично да го гони Миленко Неделковски

Заканите на Миленко Неделковски дека ќе му го исправува погледот на новинар и дека ќе прави циркуси во семејството од Брајчино со шиптарска снаа, за обвинителот од Вишото јавно обвинителство во Скопје, Азиз Шаќири, не се изјави со кои се поттикнува омраза, дискриминација и насилство, туку се само искажани ставови за физички лица, реагираа денеска од Здружението на новинарите (ЗНМ).



Со ова, велат од ЗНМ, обвинителот Шаќири само го потврдил решението на обвинителката Јасмина Костевска Здравевска од Основното јавно обвинителство во Скопје, која во март годинава го одби барањето на ЗНМ за гонење на Неделковски.

„Обвинителот Шаќири си поигрува мајтап со правниот поредок на земјата. Место издржана обвинителка одлука, носи политички памфлет, со која преку селективна примена на законите, се обидува да ги штити од прогон пропагандистите на власта и тогаш кога очигледно се закануваат со насилство и шират омраза. Станува јасно дека смртните закани кон новинарите се порачани од врвот на власта, која го користи Неделковски како мегафон да предизвика страв и несигурност кај новинарите и да ги одврати од намерата да пишуваат за нејзините недемократски практики на владеење. Исто така, власта преку агресивна медиумска кампања сака да ја наруши довербата и кредибилитет на сите новинари што ја критикуваат неа“, велат од ЗНМ.

Според ЗНМ, решението на обвинителот Шаќири е неразумно и ја девалвира обвинителската професија. Истовремено, го повикуваат здружението на обвинители да го осуди ваквото скандалозно

решение, а Советот на јавни обвинители да се произнесе за постапување на обвинителот, кое ЗНМ го карактеризира како незаконско, нестручно и несовесно.

„Решението ќе го доставиме до сите амбасади во Скопје за да видат дипломатите до кое дареце е доведено Вишото јавно обвинителство. Исто така, решението ќе го доставиме и до Правниот факултет во Скопје со цел на професорите да им послужи како пример како не треба да се однесува еден обвинител“, нагласија од ЗНМ.

Инаку, од таму потсетија на Фејсбук порака на Неделковски од декември лани, со која, како што велат, експлицитно на новинарите Јадранка Костова, Бранко Геровски, Борјан Јовановски, Ацо Кабранов и Сашо Ордановски им се заканува со линчување и покривање со бетонска плоча:

„Кога ќе излеземе со народот на улица, кога ќе ни прекурчи, а тоа е наскоро, јас со мојата група ќе одам по овој ред:

1. Дома кај БГ да му го исправам погледот.
 2. Потоа кај семејството од Брајчино со шиптарска снаа. Е таму ке има циркуси.
 3. Па кај оној што дува на полноќ.
 4. После кај СО каде ќе го барам и брат му ВО.
- И на крај кај Берович Бетон, да нарачам цемент за плочата. Железо 12-ка имам“.

